



**УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“
СКОПЈЕ**

Бул. Гоце Делчев 9а 1000 Скопје,
Република Северна Македонија
Деканат: +389 2 3240 401, Центrala: +389 2 3240 400
Факс.: +389 2 3223-811



Бр.

10-843/1
01-04-2019

Скопје

До сите засегнати страни

Дипломите што ги издава Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје не претставуваат меѓународно признати сертификати за познавање на странскиот јазик туку се дипломи за стручна квалификација и звање на лицата што се здобиле со нив.

Студентите коишто дипломирале на Катедрата за преведување и толкување и коишто се стекнале со звање:

- „дипломиран преведувач од англиски на македонски јазик и обратно и од германски на македонски јазик“ и со звање „дипломиран толкувач од англиски на македонски јазик и обратно и од германски на македонски јазик“, степенот на познавање на англискиот јазик одговара на ниво Ц2 според Европската јазична рамка, а степенот на познавање на германскиот јазик одговара на ниво Б1 според Европската јазична рамка.
- „дипломиран преведувач од француски на македонски јазик и обратно и од македонски на македонски јазик“ и со звање „дипломиран толкувач од англиски на македонски јазик и обратно и од француски на македонски јазик“, степенот на познавање на англискиот јазик одговара на ниво Ц2 според Европската јазична рамка, а степенот на познавање на француски јазик одговара на ниво Б1 според Европската јазична рамка.
- „дипломиран преведувач од германски на македонски јазик и обратно и од англиски на македонски јазик“ и со звање „дипломиран толкувач од германски на македонски јазик и обратно и од германски на македонски јазик“, степенот на познавање на германски јазик одговара на ниво Ц2 според Европската јазична рамка, а степенот на познавање на германскиот јазик одговара на ниво Б1 според Европската јазична рамка.
- „дипломиран преведувач од германски на македонски јазик и обратно и од француски на македонски јазик“ и со звање „дипломиран толкувач од германски на македонски јазик и обратно и од француски на македонски јазик“, степенот на познавање на германски јазик одговара на ниво Ц2 според Европската јазична рамка, а степенот на познавање на француски јазик одговара на ниво Б1 според Европската јазична рамка.

- „дипломиран преведувач од француски на македонски јазик и обратно и од англиски на македонски јазик“ и со звање „дипломиран толкувач од француски на македонски јазик и обратно и од англиски на македонски јазик“, степенот на познавање на француски јазик одговара на ниво Ц2 според Европската јазична рамка, а степенот на познавање на англискиот јазик одговара на ниво Б2 според Европската јазична рамка.

- „дипломиран преведувач од француски на македонски јазик и обратно и од германски на македонски јазик“ и со звање „дипломиран толкувач од француски на македонски јазик и обратно и од германски на македонски јазик“, степенот на познавање на францускиот јазик одговара на ниво Ц2 според Европската јазична рамка, а степенот на познавање на германскиот јазик одговара на ниво Б1 според Европската јазична рамка.

ДЕКАН

на Филолошкиот факултет

проф. д-р Анета Дучевска

